



МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН - СВЕТИ НИКОЛЕ - БИТОЛА - Р.МАКЕДОНИЈА

СВЕТИ НИКОЛЕ: ул. Маршал Тито 77; 032 440 330; 032 440 202; e-mail: info@slavinst.edu.mk;
БИТОЛА: ул. Новачки Пат бб; 047 238 077; 047 222 503; e-mail: info@slavinst.edu.mk;
www.msu.edu.mk

Информативно писмо

Осма меѓународна научна конференција «МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК-ЗАПАД» *работни јазици: македонски, руски, српски, хрватски, бугарски и англиски*

Почитувани колеги,

Ве покануваме да учествувате на Осмата меѓународна научна конференција «МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК-ЗАПАД» (со објавување на трудовите во истоименото меѓународно списание), која ќе се одржи во Свети Николе, Р. Македонија, во периодот од **28-ми до 29-ти април, 2017 година.**

Во прилог се дадени деталите за конференцијата, правилата за учество и начинот на пријавување. Како и секоја година, па така и сега, конференцијата е со меѓународен Организациски и Уредувачки Одбор од следниве држави: Македонија, Србија, Русија, Бугарија и Босна и Херцеговина.

Организациски одбор:

Претседател: д-р Јордан Ѓорчев, Македонија
Заменик Претседател: д-р Стромов Владимир Јуревич, Русија
Член: м-р Борче Серафимовски, Македонија

Уредувачки одбор:

Проф. д-р Душан Николовски, Македонија
Доц. д-р Александар Илиевски, Македонија
Проф. д-р Мирослав Крстиќ, Србија
Проф. д-р Момчило Симоновиќ, Србија
Проф. д-р Тодор Галунов, Бугарија
Проф. д-р Даниела Тасевска, Бугарија
Доц. д-р Хациб Салкич, Босна и Херцеговина
Проф. д-р Татјана Осадчаја, Русија
Доц. д-р Вера Шунаева, Русија

Научни насоки на конференцијата:

I. Право и политикологија

1. Теорија и историја на државата и правото, уставно право
2. Граѓанско право, граѓански и арбитражен процес
3. Кривично право и постапка
4. Меѓународните односи и светската политика
5. Политичките институции процеси и технологии
6. Административно право и јавна администрација
7. Меѓународно јавно право, право на ЕУ и дипломатија
8. Финансии и деловно право
9. Човекот и општеството: граѓанското општество во постсоцијалистичките земји
10. Од партиите на власт кон партиски проекти: партиските системи во постсоцијалистичките земји
11. Судир на интереси: политичките и воените конфликти во постсоцијалистички простор
12. Нови глобални групирања – интересни сфери и геополитички доктрини во светот
13. Поларизацијата и кризата како стратегија која поттикнува тероризам
14. Новиот светски поредок како стратешка перспектива или критичко пишување на историјата
15. Европската унија, поларизацијата исток-запад и владеењето со промените

II. Економија

1. Промените во опкружувањето и економската ефикасност во компаниите во Македонија
2. Глобалната економија и новите економско-политички перспективи
3. Промени и влијанија на пазарот на трудот врз кредитирањето
4. Нови фискални и глобални трендови за стабилизација на економиите
5. Агенда на менаџментот на човечки ресурси и мигрантските движења
6. Интернационалниот карактер на промените и градење одржлив економски развој
7. Финансиските институции и новите глобални трендови во кредитната политика
8. Нови практики во сметководството и ревизијата во електронските бизниси
9. Предизвици на современиот маркетинг во пазарната економија
10. Нови содржини на маркетинг трендови во социјалните и дигиталните медиуми
11. Современите економии низ призмата на новите економски и политички случувања
12. Социо-економски проблеми на современото општество и начинот на нивното решавање
13. Информациски технологии во економијата и бизнисот
14. Теоретски и применети аспекти на меѓународната соработка на Русија и Македонија
15. Организациски дизајн и концепција на развој



III. Психологија и педагогија

1. Крос-културни димензии на менталните растројства и интеграциски процеси на мозинството и малцинството во етнички мешовити заедници
2. Психолошки аспекти на неизлечивите болести
3. Анксиозност, депресија и ризик од суицид кај младите – причини, третман и превенција
4. Изложеност на насилство на вулнерабилни групи во различни животни циклуси: преваленца, ризици и последици
5. LGBT родителство – истополови родители и нивните деца
6. Од вулнерабилност до резилентност – психотерапевтски пристапи
7. Позитивна психологија за подобар квалитет на живот
8. Современи трендови во организациска психологија
9. Мултидисциплинарен пристап во работа со деца со посебни потреби
10. Улогата на училиштето и другите воспитно-образовни фактори кои влијаат во формирањето на вредносните системи и моралниот развој кај надарените деца
11. Примена на когнитивните стилови на учење кај креативните ученици во процесот на наставата
12. Модернизација на образованието наспроти традиционалните модели на образование
13. Стереотипите во медиумите и нивното влијание врз конструкцијата и сфаќањето на социокултурната реалност
14. Социјалната перцепција и елементи на социокултурна конструкција на жената
15. Професионалниот развој кај адолесцентите, потешкотии во донесување на професионални одлуки, адаптивност и конструкција на кариера

IV. Филозофија, лингвистика, културологија

1. Културата, идентитетот (културен, транскултурен, мултикултурен) и вредностите
2. Филозофијата и општеството
3. Филозофијата, културата и обликувањето на погледот на светот
4. Етика и историја на филозофијата – традиција, меморија, идентитет
5. Општото и индивидуалното во толкувањето и разбирањето на литературата и творештвото
6. Интеркултурализмот и филозофијата на јазикот
7. Јазикот и јазиците: лингвистички универзализам наспроти лингвистички релативизам
8. Јазикот и конституирањето на значењата низ културните и општествените процеси
9. Јазикот и толкувањето: херменевтичката перспектива во филозофијата и во книжевноста
10. Дијалогизмот, интертекстуалноста и книжевното творештво
11. Јазикот, културата и активноста на преведувањето
12. Плурилингвизмот и современите јазични политики
13. Современите лингво-културолошки тенденции
14. Хуманизмот како цел на литературното и уметничкото творештво
15. Компаративна анализа на културата на градови во Македонија



V. Безбедносно инженерство, архитектура и дизајн, информатика

1. Алгоритми и биоинформатика
2. Географски информационални системи
3. Информатички и комуникациски технологии – основа за воведување значителни промени во процесот на образование и обука
4. Теоретски компјутерски науки
5. Технички и технолошки фактори на безбедност при работа и безбедност од пожари
6. Економска суштина на безбедноста при работа
7. Имплементацијата на директивите на ЕУ во областа на безбедност при работа и безбедност од пожари
8. Правни форми за безбедноста на здравјето при работа и безбедност од пожари
9. Ергономски заштитни фактори
10. Безбедносен систем за управување со професионалното здравје
11. Медицински, социјални и психолошки аспекти на здравјето и безбедноста при работа
12. Актуелните проблеми на модерната архитектура и дизајн
13. Историја на архитектурата, споменици на архитектурата
14. Перспективи на архитектурата
15. Теоретски аспекти на архитектурно-дизајнерската работа

VI. Медицина и екологија

1. Медицинско-социјални аспекти на превенцијата на најзастапените незаразни заболувања
2. Превенција на болести кои имаат големо социо-економско значење и предизвикуваат значајни економски загуби и социјални деформации
3. Значењето на примарната превенција со цел да се спречи појава на болести
4. Едукација на населението, особено на младите, за техниките на водење здрав начин на живот
5. Влијание на генетски модифицирана храна врз здравјето на луѓето
6. Современа алтернативна медицина
7. Имунизација на населението: состојби, предизвици и приоритети
8. Старењето на населението – предизвик за јавното здравје
9. Човековото здравје како еколошки проблем
10. Здравјето во макро и микро екосистемите
11. Еколошко управување со медицински отпад
12. Зелените технологии како фактор на одржлив развој во современото општеството
13. Улогата на науката и образованието во формирањето на нова еколошка етика во општеството
14. Социјалните и еколошките проблеми на современото општество
15. Здравствена безбедност на водата, храната и диететските производи



Финансиски услови:

	Редовно	Редовно со престој	Вонредно
1 автор	70 €	100 €	70 €
2 автори	100 €	130 €	100 €
Повеќе од 2 автори*	130 €	Според учесници	130 €

*Бесплатен зборник добиваат максимум тројца учесници (автори на еден ист труд). За секој нареден автор што сака да подигне зборник, истиот се доплаќа 15 евра.

За учесниците од Македонија уплатата се врши на следнава сметка:

Сметка: 320100002856845

Депонент: ЦКБ

Примач: Меѓународен Славјански Универзитет „Г.Р.Державин“ Св.Николе.

Уплатата за странските државјани се врши на следнава сметка во евра:

IBAN: MK07200002273146492

SWIFT CODE: STOBMK2X

Банка на примач: Стопанска Банка АД Скопје

Примач: Меѓународен Славјански Универзитет „Г.Р.Державин“ Св.Николе

На уплатата за котизација задолжително да се посочи насловот на конференцијата, презиме и име на учесникот, или доколку се повеќе автори, името на првиот автор.

Оброците за учесниците на конференцијата се обезбедени од страна на организаторите на конференцијата.

Патните трошоци се на трошок на учесниците на конференцијата.

Технички барања за статијата:

- Задолжителен **превод на насловот на англиски јазик.**
- Да се вклучи **апстракт** на мајчин јазик со превод на англиски (до 100 зборови секој)
- Задолжително внесување на **клучни зборови** на мајчин јазик со превод на англиски
- Големина на статијата: **од 3 до 5 страници**
- Материјалите треба да бидат подготвени во **Microsoft Office Word (.doc или .docx)**
- **Големина на фонт: 12**
- **Фонт: Times New Roman** (со македонска/кирилична поддршка)
- **Line spacing (проред): 1.0**
- **Маргините: лево 30 mm, десно 15 mm, горе и долу 20 mm**
- Консултираната литература може да биде додадена на крајот од трудот или низ текстот во форма на фуснота. Фуснотите треба да бидат последователно нумерирани со арапски броеви.



Бидејќи Вашиот труд ќе влезе во EBSCO (водечки светски агрегатор на електронски бази и банки на податоци, од високоцитирани научни списанија), Вашата статија задолжително мора да содржи наслов, апстракт и клучни зборови како на мајчин, така и на англиски јазик, што е наведено во техничките барања.

Пример за целосно подготвен труд веќе објавен во списанието ќе Ви биде доставен заедно со информативното писмо. Истиот ќе можете да го најдете и на нашата веб страница: <http://konferencii.msu.edu.mk>.

Доставување на материјалите:

Барањето, материјалите и потврдата за уплата за котизација се испраќаат во посебни фајлови, но во иста е-маил порака, со назнака „За учество на 8ма Меѓународна конференција“. Ве молиме обратете внимание на следново:

- Името на фајлот со трудот треба да биде „труд (и презимето на авторот)“
- Името на фајлот со барањето треба да биде „барање“
- Името на фајлот со скенираната уплатница за уплатена котизација треба да биде „уплата (и презимето на авторот)“

Барањето за учество и статијата Ве молиме да ги испратите на следнава е-маил адреса: konferencija@msu.edu.mk, најдоцна до **20.03.2017**.

Барањата кои ќе бидат доставени после горенаведениот рок, нема да бидат објавувани.

Организациониот комитет го задржува правото за избор на статиите. Конференцијата ќе се одржи на **28 и 29 април 2017 година** во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г.Р.Державин“ во Свети Николе.

Учесниците кои доаѓаат од други градови (земји) ги молиме да го потврдат своето присуство најдоцна до **1 април 2017 година** и да остават телефон за контакт.

Статиите на учесниците на конференцијата ќе бидат издадени во публикација по одржувањето на конференцијата.

Примероците од Зборникот учесниците ќе ги добијат на конференцијата, додека на вонредните учесници ќе им биде доставен по пошта на соодветна адреса.

Контакт:

Технички раководител на конференцијата:

Ѓорчева Михаела • +389 75 226 775 • konferencija@msu.edu.mk

Технички секретар на конференцијата:

Милена Спасовска • + 389 78 827 914 • konferencija@msu.edu.mk

Адреса на комисијата:

„Маршал Тито“ 77 • Свети Николе • Р. Македонија

<http://konferencii.msu.edu.mk> • konferencija@msu.edu.mk

